


- ▼ [Македонија](#)
- ▼ [Спорт](#)
- ▼ [Свет](#)
- ▼ [Забава](#)
- ▼ [Култура](#)
- ▼ [Кујна](#)
- [Фото](#)
- ▼ [81НОВИ / 24h](#)
- [Контакт](#)

- [Црна хроника](#)
- [Колумни](#)
- [Коментар](#)
- [Поезија](#)
- [Автомобилизам](#)
- [Свезди и филм](#)



РЕАКЦИЈА

ЗНМ: Останува неодговорено прашањето дали до 5 јуни ќе има медиумски реформи

Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) потенцира дека останува неодговорено прашањето дали до 5 јуни ќе има медиумски реформи за да се подобри известувањето на медиумите за време на изборната кампања и да се обезбеди еднакво медиумско покривање на сите партии. Од ЗНМ велат дека ќе продолжат да работат за системски и одржливи реформи во медиумите, и истовремено бараат договорот од Пржино да се спроведе целосно пред изборите.



Еве ја интегрално реакцијата од ЗНМ:

„Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) ја поздравува заложбата на Европската Унија и на Соединетите американски држави, како олеснувачи во постигнувањето на договорот од Пржино и како гарантори на неговото спроведување, да продолжат да разговараат со политичките партии за реформи во медиумите, како еден од важните предуслови за одржување на фер и кредибилни избори.

ЗНМ ги поздравува и изјавите на еврокомесарот Хан и европратеникот Ховит кои бараат да се случат медиумските реформи пред предвремените парламентарни избори.

ЗНМ ги смета за објективни оценките на ЕУ и САД за слободата на медиумите во Македонија и очекува од Вашингтон и Брисел да инсистираат како и досега до македонската влада да обезбеди поволни услови за слободни и професионални медиуми.

Со жалење констатираме дека одговорите што ги добивме од ЕУ и САД, а во врска со шпекулациите во јавноста дека меѓународната заедница ги жртвува медиумските реформи заради одлагање на датумот на изборите не беа јасни во целост. Останува неодговорено прашањето дали до петти јуни ќе има медиумски реформи за да се подобри известувањето на медиумите за време на изборната кампања и да се обезбеди еднакво медиумско покривање на сите


партии.

Нема дилема дека најголемата одговорност за отсуството на реформи во медиумите паѓа врз македонските партии потписници на договорот од Пржино, меѓутоа, исто така, и ЕУ и САД, како гарантори имаат важна улога за целосното спроведување на договорот.

Новинарите и медиумите со формирањето на Советот на етика, во кое ЗНМ одигра клучна улога, демонстрираа зрелост да се соочат со нивната одговорност за поголема примена на професионалните стандарди. Но, ние никогаш немаме илузија дека саморегулацијата може да ги даде очекуваните резултати ако таква одговорност не покаже и владата, која треба да престане да се меша во работата на медиумите. Саморегулацијата не може да го реши насилството против новинарите, прислушувањето на новинарите, поткупувањето на медиумите со владини пропагандни кампањи и политизацијата и партизацијата на медиумскиот регулатор и на јавниот радиодифузен сервис, МРТ. За тоа се потребни сериозни реформи, кои ќе ги ослободат медиумите од притисокот на политиката и бизнисот.

ЗНМ ќе продолжи да работи за системски и одржливи реформи во медиумите согласно договорот од Пржино. Ќе ги искористиме сите демократски средства да ги убедиме потписниците и гаранторите на договорот да има промени на медиумското законодавство пред одржување на изборите.

За реформите за слободни и професионални медиуми ЗНМ побара поддршка од Меѓународната федерација на новинарите како и од други светски и европски граѓански организации што работат на заштитата и промоција на слободата на говорот и на медиумите, како што се Фридом Хаус, Репортери без граници, СЕЕМО и други. За најновата состојба информирана е Високата претставничка на ОБСЕ за слободата на медиумите, Дуња Мијатовиќ, а во наредните денови ќе испратиме писмо и до Комесарот Јоханес Хан, до сите амбасади на земјите членки на ЕУ во Скопје како и до Американскиот Стејт депарتمانот, во кое ќе бараме договорот од Пржино да се спроведе целосно пред изборите“, стои во соопштението-реакција на ЗНМ.



MKD.mk
Like Page 104K likes
Recommend 3 Tweet G+1 0
ŠKODA
Патување во простор и стил!
Доживете го
Superb Active TDI
21.900 евра

Сподели



Share 3 Tweet Email

Политика

[Кошијанчик: Има напредок во подготовките, но и...](#)
[Вељаноски ќе ги распише изборите на 15 април](#)
[Ховит: Датумот и демократскиот квалитет на...](#)
[ДИК продолжува да го чисти избирачкиот список...](#)
[Антикорупциска комисија: А зошто ве интересира...](#)
[Собранието се распушти, мандатот на пратениците...](#)

Објавено на

26 Февруари 2016 - 12:11

0 Comments

Sort by Oldest




Add a comment...

Facebook Comments Plugin

Поврзани содржини



[ЕФЈ до Хан: Требаат итни медиумски реформи пред избори, сега е одлична можност за сериозни промени](#)



[ЗНМ: Вистински реформи во медиумите, наместо партиите да го користат ова прашање за лов на гласови](#)



[МАН: Нема потреба за реформи во медиумската сфера](#)